

Придружно членство

ERIAS (Европски Ромски Институт за Уметност и Култура) е организација заснована на членство, којашто ги спојува поединците и организациите на Ромите и не-Ромите, со релевантни и докажани способности и искуства во областа на уметноста и културата и кои се посветени на вредностите на ERIAC.

Придружните членови на ERIAC се организирани во четири тематски секции:

- Уметност и култура
- Историја и комеморација
- Истражување и публикација во областа на уметноста и културата
- Медиуми и информации во областа на уметноста и културата

Кои се придобивките од тоа да се биде придружен член на ERIAC?

Придружните членови имаат клучна улога во градењето на ресурсите на ERIAC, ангажирање во креативна размена и копродукција преземајќи ја сопственоста на иницијативите на ERIAC и ангажирање во донесувањето одлуки.

Како придружен член:

- Ќе имате целосен пристап до ресурсите и информациите на ERIAC, колекциите, архивите и базата на податоци
- Доколку е можно, ќе бидете вклучени во програмата на активности на ERIAC
- Ќе бидете поканети да предложите културни и уметнички иницијативи и партнерства
- Преку тематски делови, ќе можете да ги обликувате приоритетите и активностите на ERIAC
- Ќе формирате дел од центарот ERIAC како платформа за размена на идеи и експертиза

- Ќе можете да го прикажете логото и името на Институтот во вашите сопствени активности, во согласност со условите поставени од ERIAC
- Ќе имате право да учествувате во Генералните собранија
 - Можете да номинирате членови за [Barvalipe Academy](#) /Академијата Барвалипе или вие да се кандидирате за Академијата Барвалипе

Кој може да биде член?

ERIANC е отворен за сите ромски и не-ромски уметници, културни менаџери, заинтересирани поединци, организации од граѓанското општество, компании од приватниот сектор и формални и неформални групи со докажани компетенции и искуство во областа на уметноста и културата и кои ја поддржуваат мисијата на ERIAC и се подготвени да придонесат за спроведување на визијата на ERIAC за зајакнување. Апликациите се прифаќаат од правни и физички лица.

Кои се условите за да станете придружен член?

- Апликациите за членство ги разгледуваат Извршниот менаџмент и Одборот Пакив врз основа на докажани заслуги и квалификации од областа на широко разбраната уметност и култура
 - Придружните членови треба да се заложат за почитување принципите на основање на ERIAC
 - Се очекува придружните членови да ја платат годишната членарина
- Од придружните членови се бара да се претплатат на тематски секции, според нивните претполагања и искуство. Придружните членови можат да се претплатите на повеќе од еден дел.

Како можам да станам придружен член?

Повикот за придружни членови од 2020 година ќе биде отворен по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на Ромите - 8 април - и ќе трае до крајот на јули. Придружно членство може да се добие преку пополнување на онлајн формулар за апликација.

Сите апликации ќе бидат разгледани од Извршниот одбор на ERIAC и од Пакив Одборот. Откако апликацијата ќе биде одобрена, апликантот треба да обезбеди доказ за уплата за да стане рамноправен член. ЕРИАК одлучи за 2020 годину дека од оние придружни членови кои претрпуваат тешки последици заради „Ковид19“ нема да се очекува да плаќаат членарини. Ве молиме, известете ги однапред, во случај вашата моментална состојба да не ви овозможи да го исполните принципот на придонес.

Формулар за апликација